

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 281

26 ноември 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3810. Указ број 1 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	3818. Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија за странски државјани носители на валидни патни исправи на трети земји кои поседуваат важечка британска, американска и канадска виза.....	14
3811. Указ број 2 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	3	3819. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Струмица.....	14
3812. Указ број 3 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	3	3820. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија, МХЕЦ ЕХЛО-ЕЦ ДОО СКОПЈЕ.....	15
3813. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираниот номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....	3	3821. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје.....	16
3814. Одлука за давање на Одобрение за основање на Приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица.....	13		
3815. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари.....	13		
3816. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година.....	13		
3817. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен студентски дом „Скопје“ Скопје.....	13		

	Стр.		Стр.
3822. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ - Скопје.....	16	3830. Одлука за распределба на средства обезбедени во Потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2020 година.....	19
3823. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Липково.....	16	3831. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година.....	20
3824. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишните финансиски извештаи за 2020 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија.....	17	3832. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2020 година.....	20
3825. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Делчево.....	17	3833. Одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.86/2018 од 28.10.2020 година...	21
3826. Одлука за преземање на основачките права и обврски над Општинско угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид...	17	3834. Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.163/2016 од 18.11.2020 година...	25
3827. Одлука за преземање на основачките права и обврски над Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово.....	18	3835. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Северна Македонија.....	26
3828. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супструктура за производство на електрична енергија од алтернативни обновливи извори-биогаз со капацитет до 1MW, КО Заполжани, Општина Долнени.....	18	3836. Одлука од Судски совет на Република Северна Македонија.....	27
3829. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Козјак, Општина Ресен.....	19	3837. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	28
		3838. Решение од Судски совет на Република Северна Македонија.....	28
		3839. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	28
		3840. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1).....	28
		Огласен дел	1-48

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3810.

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011, 215/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020), и член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/2020)

СЕ ПОСТАВУВА

полковник СИМЕОН Атанас ТРАЈКОВСКИ

ЗА НАЧАЛНИК НА Ј5, СЕКЦИЈА ЗА ВОЕНО ПЛАНИРАЊЕ И СТРУКТУРА НА СИЛИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА „А“

ФЧ: по формација бригаден генерал-генерал мајор лична ВЕС: 31040
до сега: Началник и офицер за интеграција, во Одделение за структура на сили и интеграција, во Ј 5 Воено планирање и структура на сили, во Генералштабот на Армијата на Република Македонија „А“

Овој Указ да се изврши веднаш.

Указ број 1
25 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

3811.

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011, 215/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020), и член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/2020)

СЕ УНАПРЕДУВА

во чин бригаден генерал

полковник СИМЕОН Атанас ТРАЈКОВСКИ

ФЧ: по формација бригаден генерал – генерал мајор лична ВЕС: 31040

ЧАЛНИК НА Ј 5, СЕКЦИЈА ЗА ВОЕНО ПЛАНИРАЊЕ И СТРУКТУРА НА СИЛИ ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА „А“

Овој Указ да се изврши веднаш.

Указ број 2	Претседател на Република
26 ноември 2020 година	Северна Македонија,
Скопје	Стево Пендаровски, с.р.

3812.

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011, 215/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020), и член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/2020)

СЕ УНАПРЕДУВА

во чин бригаден генерал

полковник ЕМИНИ Сабедин БЕСНИК

ФЧ: по формација бригаден генерал лична ВЕС: 31040

КОМАНДАНТ ВО КОМАНДА И ШТАБ НА 1. ПЕШАДИСКА БРИГАДА, ВО 1. ПЕШАДИСКА БРИГАДА „А“, ВО КОМАНДА ЗА ОПЕРАЦИИ „А“, ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА „А“

Овој Указ да се изврши веднаш.

Указ број 3	Претседател на Република
26 ноември 2020 година	Северна Македонија,
Скопје	Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3813.

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15, 192/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 222/20) во членот 1 во ставот (2) броевите „237“ и „344“ се бришат, по бројот „437“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 438, се додаваат девет нови Прилози 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 и 447 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Прилогот 237 се брише.

Член 3

Прилогот 344 се брише.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.


Бр. 44-11006/1	Претседател на Владата
24 ноември 2020 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, СЕ1.ЕХ бр. 32020P0516, 32020K0517, 32020P0524, 32020P0622, 32020P0693, 32020P0724, 32020P0725, 32020P0868, 32020B0956, 32020P0957 и 32020P0958


Прилог 439

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 516/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Празна цевка од легура на циркониум отворена на двата краја, со должина приближно 4 метри и тежина приближно 0,5 кг. Наменета е да се наполни со нуклеарно гориво, да се завари, состави и запечати како би се користела како сад за таблети од ураниум во ќелијата за гориво.	8109 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3, 5 и 6 од Оддел XV и наменување на тар. број 8109, и тар. подброј 8109 90 00. Според дадените карактеристики и својства, производот е во согласност со наменувањето на тарифниот број 8109, кое вклучува производи од циркониум кои се употребуваат, на пример, за облоги за патрони за нуклеарно гориво и метални конструкции за нуклеарни центри (види исто така, Коментарски забелешки на ХС за тарифниот број 8109). Цевката треба да помине низ различни производни процеси пред да стане дефиниран препознатлив производ. Затоа, при царинење на овој производ, битни карактеристики на производот не се карактеристиките на горивни елементи (патрони) за нуклеарни реактори од тарифен број 8401. Поради тоа распоредувањето како горивен елемент (патрон), неозрачен, за нуклеарни реактори, од тарифен број 8401 е исклучено. Производот се распоредува во тарифна ознака 8109 90 00 како останати производи од циркониум.

Прилог 440

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 517/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ составен од венец од вештачка елка (бор), долг приближно 5 метри, и LED лента за осветлување со приближно 60 светилки кој е обвиткан околу венецот. Лентата за осветлување е напојувана со напон од 230V. Венецот и ланецот за осветлување се изработени од пластика. Види слика (*). 	6702 10 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 6702 и тар. подброј 6702 и 6702 10 00. Производот е сложен производ согласно општото правило 3 (б). Со оглед на неговите карактеристики, конкретно фактот дека производот е венец од вештачка елка со светилки кои имаат, исто така декоративен ефект, производот првично е наменет за украсување. Венецот од вештачка елка е наменет за украсување и декорирање дури и кога светилките се исклучени. Затоа, венецот од вештачка елка кој наликува на природниот производ (види забелешки на ХС за тарифен број 6702), е компонентата која на производот му дава карактер на украсен производ. Затоа, распоредувањето на производот во тарифен подброј 9405 40 како останати електрични светилки и расветни тела се исклучува. Распоредувањето на производот во тар. подброј 9505 10 како производ за божиќни празнувања е исклучено, од причини што согласно неговиот изглед и својства, производот не се користи само за време на божиќните празнувања, туку како украс се користи во текот на целиот зимски период (види Дополнителна забелешка 1 од Глава 95, точка 1 (а), последен став). Производот се распоредува во тарифна ознака 6702 10 00 како вештачки лисја од пластични маси.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		


Прилог 441

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 622/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Правоаголен преден панел на радио за автомобил, т.н. „контролен панел“, опремен со неколку копчиња за активирање на разни радио функции. Изработен е од пластика. На копчињата - прекинувачите ласерски се изгравирани натписи. Производот е претставен без електрични или електронски компоненти. Види слика (*). 	8529 90 92	Распоредувањето е утврдено со Општите правила 1 и 6 за толкување на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (6) од Делот XVI. и наменуванијата за тар. број 8529 и тар. подброеви 8529 90 и 8529 90 92. Производот има директна улога при употреба на радиото. Се работи за клучен елемент за неговото работење кој овозможува активирање на контактните точки, а со тоа и пристап до разни функции на радиото. Неговата структура и начинот на работа исклучуваат каква било друга употреба, освен како составен дел на радио за автомобили (види пресуда на Судот од 15 февруари 2007 година, RUMA GmbH против Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Производот се смета како дел од радиото. Оттука, истиот се распоредува во тар. број 8529 како други делови за апарати од тар. 8527. Распоредувањето во тар. подброј 8529 90 49 е исклучено од причини што производот не е „кутија или куќиште“ (види коментарски забелешки на Коментарот на Комбинирана номенклатура за тарифните ознаки 8529 90 41 и 8529 90 49, трет став). Поради тоа, производот се распоредува во тарифната ознака 8529 90 92 како други делови за апарати од тар. број 8527.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 442

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.693/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Лента, изработена од легура на челик (освен од нерѓосувачки челик), со ширина од приближно 30 мм и дебелина од околу 0,02 мм, претставена во ролни. Производот има рамномерен напречен пресек по целата должина во форма на правоаголник. Површината на производот не е обработена. Производот е изработен со техника на континуирано леење позната како брзо зацврстување по топењето (melt spinning). Производот е наменет да се користи во електроиндустрија, на пример, за производство на јадра на трансформатори, сензорски јадра, јадра за заситени реактори, магнетни засилувачи, перли и пулсни компресори.	7228 60 80	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и со наменуванија за тар.број 7228, 7228 60 и 7228 60 80. Со оглед на неговите карактеристики и својства, производот одговара на дефиницијата за „Други прачки и профили“ дадена во Забелешка 1 (з) од Глава 72, бидејќи има рамномерен напречен пресек по целата должина во форма на правоаголник. Оттука, во согласност со оваа дефиниција се смета дека производот е шипка. Производот е изработен со техника на континуирано леење позната како брзо зацврстување после топење (melt spinning). Понатамошниот процес на производство е континуирана техника на леење, за разлика од техниката на леење под притисок, поради што не е опфатен со Забелешка 3 од Глава 72. Оттука, распоредувањето во тар. број 7226 како плоснати валани производи од други легирани челици, со ширина помала од 600 мм или под тар. број 7227 како топло валана жица, во макари, од други легирани челици е исклучено. Последователно, производот се распоредува во тарифна ознака 7228 60 80 како други прачки и профили од други легирани челици.

Прилог 443

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.724/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на шуплива топка изработена од предиво, врвки или слично од тар.број 5404 или 5405, со мал тркалезен отвор подрабен со мека пластична ламела, што овозможува да се постави на пример, на електрични кабли со лента со светла (т.н ланец со украсни светилки). Производот е достапен во различни бои и големини и се увезува самостојно. Наменет е да се користи како самостојна декорација или заедно, на пример, со ланец со украсни светилки. (Види фотографија) (*) 	5609 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основно правило 1 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) и Забелешка 8 (а) на Оддел XI и со наменување на тарифна ознака 5609 00 00. Распоредување на производот во тарифна ознака 9405 99 00 како дел (абажур) на електрична ламба, на друго место неспомнати ниту опфатени, е исклучено бидејќи производот не е препознатлив по својата форма или карактеристики како дел дизајниран исклучиво или главно за употреба со електрична ламба (видете исто така во коментарските белешки на Хармонизираниот систем за Глава 94, делови). Производот е наменет да се користи со разни светла, или со други украсни производи, или како посебен украс во внатрешно уредување. Затоа, производот треба да се распореди според материјалот од кој е направен во тарифна ознака 5609 00 00 како производи од предиво, ленти или слично од тар. број 5404 или 5405, канапи, јажиња, ортоми или кабли, неспомнати и неопфатени на друго место.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		


Прилог 444

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 725/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој се состои од следниве состојки (масен удел во %): - Јаглеводороди (главно парафински и нафтенски) 94,4 - n-butylacetate 5,6 Производот е наменет за употреба како сложен органски растворувач за растворање бои, лакови и китови (заптивни маси). Производот се испорачува во буриња од 210 л, во резервоари од 1000 л или рефус.	3814 00 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. подброј 3814 00 и 3814 00 90. Распоредување во тар. број 2710 е исклучено, од причина што органските сложени растворувачи и разредувачи се наведени или вклучени на друго место (види Коментар за Комбинирана номенклатура за тар. подброеви 2710 12 11 и 2710 19 99, точка II. 3., под (ж)). Тарифниот број 3814 ги опфаќа сложените органски растворувачи и разредувачи кои содржат повеќе од 70% по маса на масло од нафта (види Коментар на ХС за тар. број 3814, прв параграф). Наименувањето на тар. број 3814 е многу попрецизно од наменувањето на тар. број 2710 зашто не го опфаќа само составот туку и употребата на производот (види и мислење за распоредување на ХС 3814.00/3). Производот оттука се распоредува во тарифна ознака 3814 00 90 како други органски сложени растворувачи.


Прилог 445

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.956/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на квадар изработен од алуминиумска легура со димензии од приближно 370 × 194 × 42 mm. Има разладни ребра и два приклучоци, влез и излез, за течноста за ладење на едната страна. Производот е наменет да се вгради во системот за ладење на моторот (во т.н. кратко коло за ладење) под контролната табла на моторните возила од тарифните броеви 8701 до 8705 со клипни мотори со внатрешно согорување. Производот ја пренесува топлината што ја апсорбира течноста за ладење (која доаѓа од моторот на возилото) во воздухот. Загреаниот воздух потоа се пренесува во внатрешноста на кабината на возилото со помош на дополнителните уреди што не се вклучени во овој производ. Производот исто така овозможува моторот да ја постигне својата оптимална работна температура во фазата на загревање.	8708 91 35	Распоредувањето е утврдено со Основните правил 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинска тарифа, Забелешка 2 (д) од Оддел XVII, Забелешка 3 од Оддел XVII и со наменување на тарифните броеви 8708, 8708 91 и 8708 91 35. Распоредувањето во тарифниот подброј 8419 50 како единица за размена на топлина е исклучено, затоа што согласно неговите карактеристики за пренесување на топлината што се апсорбира од течноста за ладење на воздухот, производот извршува функција на ладилник за производи од Оддел XVII (види Забелешка 1 (j) од Одделот XVI, Забелешка 2 (д) од Одделот XVII и забелешка 1 (е) од Глава 84). Распоредување во тарифниот подброј 8708 29 како други делови и прибор за каросерии (како неелектричен апарат за греење и одмрзнување што ја користи топлината произведена од моторот на возилото како што е наведено во објаснувањата на Хармонизираниот систем за тарифниот број 8708 (Б)) е исклучено затоа што производот не ја користи топлината директно за греење или одмрзнување, туку само ја пренесува топлината апсорбирана од течноста за ладење во воздухот. Според тоа, производот треба да се распореди во тарифна ознака 8708 91 35 како ладилници за моторни возила од тарифните броеви 8701 до 8705.

Прилог 446

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 957/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Кован производ (т.н. ладилник) изработен од алуминиум (не е произведен со лиење), во облик на кружна плоча со дијаметар приближно 50 мм, на која се прицврстени разладни пинови со висина приближно 30, 40 или 50 мм. Наменет е за употреба во разни производи за дисипација на топлината произведена од ЛЕД модули. (Види фотографија) (*) 	7616 99 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7616 и тар. подброј 7616 99 и 7616 99 90. Распоредување во тар. подброј 9405 99 00 како дел од ламби или светлечки тела е исклучено затоа што при постапката на царинење, производот не може да се идентификува според неговата форма или другите карактеристики, како дел што исклучиво или главно е наменет за производи од тар. број 9405 (види коментар на ХС за Глава 94, делови, прв став). Производот не е прилагоден за употреба како дел од конкретен производ, Оттука, при царинење, истиот не може да се идентификува како дел од стока од било кој конкретен тар. број (на пр. тар. броеви 8539, 8541 или 8543). Затоа распоредувањето како дел на некој производ е исклучено. Производот се распоредува во тар. ознака 7616 99 90 како други производи од алуминиум кои не се изработени со лиење.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

Прилог 447

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 958/2020	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ т.н. кутија за презентација со димензии приближно 21см x 21см x 8см, од картон прекриен со украсна хартија наменет за прикажување. Производот е опремен со влошка од тенка пластика обликувана така да може да држи неколку козметички производи на место. Производот има капак со прозорче од транспарентна пластика што овозможува приказ на козметичките производи. (Види фотографија) (*) 	4819 50 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 4819 и тар. подброј 4819 50 00. Распоредување во тар. подброј 4202 99 00 како контејнери слични на футроли за шишиња и кутии за накит е исклучено затоа што дизајнот на производот (особено неговата цврстина) го прави непогоден за долготрајна употреба. (види Коментар за ХС за тар. број 4202, седми параграф, каде се опишани карактеристиките на контејнерите со капак слични на кутии за накит). Внатрешната влошка од тенка пластична маса се деформира и отстранува или пука откако козметичките производи ќе се извадат и вратат неколку пати. Производот се употребува за пакување, превоз и продажба на козметички производи, а има и декоративна вредност во смисол на објаснувањата на Хармонизиран систем за тар. број 4819, (А), прв параграф. Внатрешната влошка цврсто ги држи козметичките производи за време на превозот, а прозорскиот отвор на капакот од контејнерот овозможува приказ на производите за целите на продажбата. Суштински карактер на производот му дава контејнерот за пакување од картон, а не внатрешната влошка од пластична маса која служи само за држење на козметичките производи. Оттука производот се распоредува во

тарифна ознака 4819 50 00 како други контејнери за пакување.

(*) Фотографијата е само од информативен карактер

3814.

Врз основа на член 172 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОН-СЕМЕЈНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА**

1. Владата на Република Северна Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица на ГП 10.3 ДУП АРМ Четврт 3 Битола КП 17595/506 КО Битола, на лицата Софија Ристевска Петрушева од Битола со адреса на ул. „Епинал“ бр.34 и Гордана Ристевска Димитровска од Битола со адреса на ул. „Борис Буцевски“ бр. 1-8.

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри со капацитет од 35 до 70 корисници, согласно член 3 став 1 алинеја 2 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9870/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3815.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Општина Ресен, му престанува користењето на недвижни ствари – објекти, со вкупна површина од 356 м², кои се наоѓаат на ул. „Село“, КО Љубојно, запишани во Имотен лист бр.1200, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда бр.1, со намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/ заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 116 м², КП бр.2608

- зграда бр.2, со намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/ заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 85 м², КП бр.2608

- зграда бр.1, со намена на зграда В4 – 10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/ заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина 155 м², КП бр.2094.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9091/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3816.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 2019 ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за период од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година, усвоен со Одлука бр. 0202-2212 од 17 септември 2020 година, на Одборот на директори на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 17 септември 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9261/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3817.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

р.бр	ОПИС	Ед. мера	Кол.
1	ЕДИНЕЧЕН КРЕВЕТ	парче	576
2	БРАЧЕН КРЕВЕТ	парче	16
3	РАБОТНА МАСА 90/60/75см	парче	256
4	РАБОТНА МАСА 100/60/75см	парче	256
5	РАБОТНА МАСА 120/60/75см	парче	64
6	РАБОТНА МАСА 140/75/75см	парче	16
7	ГАРДЕРОБЕР 70/55/230см	парче	256
8	ГАРДЕРОБЕР 100/60/205см	парче	16
9	ГАРДЕРОБЕР 75/60/230см	парче	64
10	КОМБИНИРАН ЕЛЕМЕНТ 45/35/230см	парче	256
11	СИДЕН ЕЛЕМЕНТ 15/40 до 30/220см	парче	256
12	СИДЕН ЕЛЕМЕНТ 60/35/80+128-123/35/40	парче	256
13	СИДЕН ЕЛЕМЕНТ 75/30/143	парче	16
14	СИДЕН ЕЛЕМЕНТ 105/28/45	парче	16
15	КОМБИНИРАН ЕЛЕМЕНТ 62/40+20/230см	парче	64
16	СИДЕН ЕЛЕМЕНТ 67-47/21+5/120см	парче	64
17	КЛУБ МАСА 60/60/35+40+20/60/40+20/40 см	парче	12
18	РАБОТЕН СТОЛ 47/54/81,8 см	парче	608
19	ФЛЕКСИБИЛЕН СТОЛ 145x105x105 см	парче	12
20	ФЛЕКСИБИЛЕН СТОЛ 95x95x45 см	парче	12
21	Душек, со димензии 190/90/ок.23см	парче	576
22	Водоотпорна заштитна прекривка за душек, од материјали на природна основа, со димензија соодветна на димензијата на душекот 190/90.	парче	576

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државен студентски дом „Скопје“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10148/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3818.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ
ДРЖАВЈАНИ НОСИТЕЛИ НА ВАЛИДНИ ПАТНИ
ИСПРАВИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ КОИ ПОСЕДУВА-
АТ ВАЖЕЧКА БРИТАНСКА, АМЕРИКАНСКА И
КАНАДСКА ВИЗА

Член 1

Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 декември 2021 година, се укинуваат визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Северна Македонија, за странски државјани носители на валидни патни исправи на трети земји кои поседуваат важечка британска, американска и канадска виза, при што должината на нивниот престој во Република Северна Македонија може да биде најмногу до 15 дена, а важноста на важечката британска, американска и канадска виза треба да биде 5 дена подолго од планираниот престој во Република Северна Македонија.

Член 2

Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи да ја спроведат оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10254/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3819.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: Пежо,
Тип: 107,
Број на шасија: VF3PNCFAC88043767,

на Република Северна Македонија

Број на мотор: 1KR5129261,
Година на производство: 2006,
Сила на мотор: 50 kW,
Работна зафатнина на мотор: 998 cm3,
Боја на каросерија: 75/Црвена
Регистарска ознака: SK 579 PG
2. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: Фолцваген,
Тип: Шаран,
Број на шасија: WVWZZZ7MZWV021369,
Број на мотор: 4219759,
Година на производство: 1998,
Сила на мотор: 81 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1896 cm3,
Боја на каросерија: Темна зелена / 37
Регистарска ознака: SK 8775 AI

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Струмица.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10276/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3820.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПО-
ГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, МХЕЦ ЕХЛОЕЦ
ДОО СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО СКОПЈЕ, за градежно земјиште со вкупна површина од 4413 м², кое претставува:

- КП.бр.801/2 КО Ехлоец, со површина од 19 м2, запишано во Имотен лист бр.99;
- КП.бр.744/20 КО Ехлоец, со површина од 91 м2, запишано во Имотен лист бр.95;

- КП.бр.83/2 КО Ехлонец, со површина од 1124 м2, запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.83/9 КО Ехлонец, со површина од 531 м2, запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.456/9 КО Ехлонец, со површина од 1278 м2, запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.484/5 КО Ехлонец, со површина од 559 м2, запишано во Имотен лист бр.99;
- КП.бр.485/2 КО Ехлонец, со површина од 378 м2, запишано во Имотен лист бр.99;
- КП.бр.1360/7 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.1360/8 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.1411/5 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.1411/6 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.1411/7 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.1354/10 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.1354/11 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/9 КО Ехлонец, со површина од 19 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/15 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.764/5 КО Ехлонец, со површина од 15 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.675/5 КО Ехлонец, со површина од 5 м2, запишано во Имотен лист бр.94;
- КП.бр.1340/6 КО Ехлонец, со површина од 16 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/10 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/11 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/12 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/13 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/14 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/16 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/17 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/18 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95;
- КП.бр.744/19 КО Ехлонец, со површина од 21 м2, запишано во Имотен лист бр.95, согласно Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба, за мала хидроелектрична централа со реф.бр.51 и придружни објекти, КО Ехлонец, Општина Кичево, со тех.бр.525/14 од јули 2015 година, донесен со Решение на градоначалникот на Општина Кичево бр.10-1018/2 од 30.5.2016 година, со намена за изградба на мала хидроелектрана.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10303/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3821.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА – СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје, бр.02-1928/2 од 17.11.2020 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 17.11.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10345/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3822.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ТРЕТМАН НА ЛИЦА СО АУТИЗАМ, АДХД И АСПЕРГЕРОВ СИНДРОМ ВО МОЈОТ СВЕТ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на недвижни ствари-деловни простории на КП бр.2553, дел 1, КО Охрид 4, запишани во Имотен лист бр.102694, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда бр.3, намена на зграда и друг објект-болници (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.4 со внатрешна површина од 66,47м², како дел од деловен простор ДПбр.1 со површина од 733м², кој се наоѓа на ул.„Гоце Делчев“ бб во Охрид и

- зграда бр.3, намена на зграда и друг објект-болници (секундарна), влез 1, кат ПР, ДП бр.1 со внатрешна површина од 15 м², кој се наоѓа на м.в. „Патерица“ во Охрид.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на времено користење без надомест, за период од десет години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на Здружението на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ - Скопје, ул. „Руди Чајавец“ бр.6 Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за здравство и Здружението на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ-Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10415/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3823.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ЛИПКОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Вид: Патничко моторно возило,
Марка: ШЕВРОЛЕТ,
Тип: Спарк,
Број на шасија: KL1KF480J8C463297,
Број на мотор: 067628 KB2,
Година на производство: 2008,
Сила на мотор: 48,5 kW,
Работна зафатнина на мотор: 995 cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА / 01
Регистарска ознака: SK 934 SA

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом Липково.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10446/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3824.

Врз основа на член 383, став (1), точка 8) и член 479, став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА, ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на годишните финансиски извештаи за 2020 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија, се избира Друштвото за ревизија и бизнис консалтинг А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје, врз основа на спроведена постапка за јавна набавка од мала вредност со Оглас бр.13353/2020, за вршење на финансиска ревизија на годишните финансиски извештаи за 2020 година согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за јавна набавка бр.02-5398/3 од 15 октомври 2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10505/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3825.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на Општина Делчево се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 4.1 со вкупна површина од 10669 м², кое ги опфаќа дел од КП.бр.6561/1 градежно неизградено земјиште со површина од 4911 м², КП.бр. 6580 градежно неизградено земјиште со површина од 1243 м², дел од КП.бр.6582

градежно неизградено земјиште со површина од 67 м², дел од КП.бр.6583 градежно неизградено земјиште со површина од 818 м² и дел од КП.бр.8586/2 градежно неизградено земјиште со површина од 2 м² запишани во Имотен лист број 1037 за КО Делчево и дел од КП.бр.6574 градежно неизградено земјиште со површина од 2367 м² и дел од КП.бр.6577 градежно неизградено земјиште со површина од 1261 м² запишани во Имотен лист број 11470 за КО Делчево, согласно извод од Детален урбанистички план за централно градско подрачје урбана единица „2“ - дел од блок 2.2, бр.12-1377/2 од 19.8.2020 година донесен со Одлука на Советот на Општина Делчево бр.07-1823/1 од 6.9.2011 година, за изградба на објект со намена Големи трговски единици деловни простории - пазар.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10719/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3826.

Врз основа на член 5 ставови 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОСНОВАЧКИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ НАД ОПШТИНСКО УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПИТОШЕСКИ“ ОХРИД

Член 1

Основачките права и обврски спрема Општинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид, од Општина Охрид ги презема Владата на Република Северна Македонија сметано од 1 јануари 2021 година.

Член 2

Општинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид продолжува со работа како Државно средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид.

Член 3

Вработените од Општинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид, продолжуваат да работат во Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид, од денот на неговото започнување со работа.

Средствата, опремата, инвентарот и документацијата од Општинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид, ги презема Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид, со состојба на ден 31 декември 2020 година.

Министерството за финансии ќе изврши пренос на салдо од сметките на Општинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид со состојба на сметките на 31 декември 2020 година, на сметките на Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид како правен следбеник, по доставено Барање за пренос на салдо на сметките на Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошески“ Охрид, најдоцна до 15 јануари 2021 година.

Член 4

Правото на сопственост над објектите на Општинското угостителско-туристичко училиште „Ванчо Питошески“ Охрид се пренесува во сопственост на Република Северна Македонија.

Член 5

Оваа одлука е правен основ за запишување на правото на сопственост во катастарот на недвижности.

Член 6

Примопредавањето на стварите од член 3 став 2 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу општина Охрид и Министерството за образование и наука.

Член 7

Запишувањето на промената во Централниот регистар на Република Северна Македонија и во Централниот регистар за средни училишта кој го води Министерството за образование и наука, на основачките права во смисла на член 1 од оваа одлука, ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10757/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3827.

Врз основа на член 5 ставови 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОСНОВАЧКИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ НАД СРЕДНОТО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО БУРНАЗ“ КУМАНОВО

Член 1

Основачките права и обврски спрема Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово, од Општина Куманово ги презема Владата на Република Северна Македонија сметано од 1 јануари 2021 година.

Член 2

Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово продолжува со работа како Државно средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Куманово.

Член 3

Вработените од Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово, продолжуваат да работат во Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Куманово, од денот на неговото започнување со работа.

Средствата, опремата, инвентарот и документацијата од Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово, ги презема Државното средно училиште - Регионален центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Куманово, со состојба на 31 декември 2020 година.

Министерството за финансии, ќе изврши пренос на салдо од сметките на Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово со состојба на сметките на 31 декември 2020 година, на сметките на Државното средно училиште - Регионалниот центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Куманово како правен следбеник, по доставено Барање за пренос на салдо на сметките на Државното средно училиште - Регионалниот центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Куманово, најдоцна до 15 јануари 2021 година.

Член 4

Правото на сопственост над објектите на Средното стручно општинско училиште „Киро Бурназ“ Куманово се пренесува во сопственост на Република Северна Македонија.

Член 5

Оваа одлука е правен основ за запишување на правото на сопственост во катастарот на недвижности.

Член 6

Примопредавањето на стварите од член 3 став 2 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Општина Куманово и Министерството за образование и наука.

Член 7

Запишувањето на промената во Централниот регистар на Република Северна Македонија и во Централниот регистар за средни училишта кој го води Министерството за образование и наука, на основачките права во смисла на член 1 од оваа одлука, ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10760/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3828.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана, на 24 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ЗА ПРИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД АЛТЕРНАТИВНИ ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ-БИОГАС СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW, КО ЗАПОЛЖАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија од алтернативни обновливи извори-биогаз со капацитет до 1MW, КО Заполжани, Општина Долнени.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
16-дел	Заполжани	Бачилиште	пасиште	3
839-дел	Заполжани	Крувче	нива	6
835	Заполжани	Бачилиште	нива	6
836	Заполжани	Бачилиште	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				129111,32 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11230/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3829.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО КОЗЈАК, ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Козјак, Општина Ресен.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 33990м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
215	Козјак	Маказе	овоштарник	3
216/1	Козјак	Маказе	овоштарник	3
217/1	Козјак	Маказе	овоштарник	3
218/1	Козјак	Маказе	овоштарник	3
219/1	Козјак	Маказе	овоштарник	3
220/1	Козјак	Маказе	овоштарник	3
221	Козјак	Маказе	овоштарник	3
222	Козјак	Маказе	овоштарник	3
223	Козјак	Маказе	овоштарник	3
224	Козјак	Маказе	овоштарник	3
225	Козјак	Маказе	овоштарник	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				45800 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11247/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3830.

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ ВО ПОТПРОГРАМА 20-СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ, СТАВКА 488-КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ДО ЕЛС ВО БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Средствата во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19 и 262/20), утврдени во Раздел 130.01 Министерство за транспорт и врски, Потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 74.500.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ		
-	Реконструкција на правец Драчево – Батинци низ местото викано Врапче, општина Студеничани	2.000.000,00
ОПШТИНА КУМАНОВО		
-	Асфалтирање на пат во индустриска зона во Куманово	4.000.000,00
ОПШТИНА ТЕТОВО		
-	Реконструкција на Булевар Благоја Тоска	29.500.000,00
ОПШТИНА КОЧАНИ		
-	Изградба на кружни текови на Булевар Теодосие Паунов	6.000.000,00
ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА		
-	Реконструкција на улица Илинска	4.000.000,00
ОПШТИНА ШТИП		
-	Изградба на конзоли за пешаци	9.000.000,00
ГРАД СКОПЈЕ		
-	Изградба на кружен тек Момин Поток	5.000.000,00
ГРАД СКОПЈЕ		
-	Почеток на мост, Карпош 4, до улица Скупи	4.000.000,00
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО		
-	Реконструкција на пат Чалакли Татарник	4.000.000,00
ОПШТИНА ПРИЛЕП		
-	Реконструкција на улица Први Мај	6.000.000,00
ОПШТИНА ГРАДСКО		
-	Реставрација на мост во с. Уланци	1.000.000,00
ВКУПНО:		74.500.000,00

2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски средствата од точка 1 на оваа Одлука да ги префрли на посебна наменска сметка на Општина Студеничани, Општина Куманово, Општина Тетово, Општина Кочани, Општина Центар Жупа, Општина Штип, Град Скопје, Општина Валандово, Општина Прилеп и Општина Градско.

3. Се задолжува Општина Куманово да достави извештај за наменско користење на средствата до Министерството за транспорт и врски заклучно со месец декември 2020 година, а Општина Студеничани, Општина Тетово, Општина Кочани, Општина Центар Жупа, Општина Штип, Град Скопје, Општина Валандово, Општина Прилеп и Општина Градско заклучно со месец ноември 2021 година.

4. Општина Студеничани, Општина Куманово, Општина Тетово, Општина Кочани, Општина Центар Жупа, Општина Штип, Град Скопје, Општина Валандово, Општина Прилеп и Општина Градско распределените средства треба да ги користат за намената предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно општините имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11281/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3831.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19 и 168/20), во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3 табелата се менува и гласи:

1	Метадон / бупренорфин	Количини
1.1.	Набавка на метадон за 1600 лица со болести на зависности	4 850 000 мл.
1.2.	Набавка на бупренорфин за 330 лица со болести на зависности Таблети од 2 мг. – 229 600 мг. Таблети од 8 мг. – 907 200 мг.	1 136 800 мг.
2.	Лекување во дневни болници, болничко лекување и лекување во казнено поправни установи	
2.1.	Лекување во дневни болници на зависници од алкохол и дрога над 30 дена	
2.2.	Болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена	
2.3.	Лекување на зависници-судски случаи	
3.	Неизмирени обврски за реализирани програмски активности за 2019 година	
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА		83.500.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10701/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3832.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 ноември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за развој на спорт и млади за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19) во дел I во ставот 2 износот „24.822.000.00“ се заменува со износот „15.522.000.00“.

Табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Реден бр.	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации	10.522.000,00
2.	Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации	3.000.000,00
3.	Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за учество на Летните Олимписки Игри – Токио 2020	1.000.000,00
4.	Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Северна Македонија	1.000.000,00
	Вкупно:	15.522.000,00

Во точка 1 износот „14.822.000,00“ се заменува со износот „10.522.000,00“.

Во точка 2 износот „3.700.000,00“ се заменува со износот „3.000.000,00“.

Точката 3 се брише.

Во точка 4, која станува точка 3, износот „3.300.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

Во точка 5 која станува точка 4 износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10775/1
24 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3833.

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија и член 70 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019), на седницата одржана на 28 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА барањето, поднесено од Ана Бобинкова Мијаковска, Ристо Мијаковски, Владимир Кавадарков, Петре Жежевски, Ѓорѓи Николовски, Драги Николовски и Славе Дамјаноски, сите од Скопје, за заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот определени во член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

3. Ана Бобинкова Мијаковска, Ристо Мијаковски, Владимир Кавадарков, Петре Жежевски, Ѓорѓи Николовски, Драги Николовски и Славе Дамјаноски, сите од Скопје, до Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесоа барање за заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот определени во член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија.

Во барањето се наведува следното: „Со рушењето на уредно пријавената народно творечка блокада, со мирни и мирољубиви протестни собири и дебати, прекршено е демократското право на граѓаните демократски, слободно, непопречувано од кој и да било и од самата полиција да го изразат своето мислење за недозволените противуставни и незаконски велепредавнички дејства, одлуки, спогодби, акти, а во одбрана на националните и државните интереси. Со овој акт/извршено дејствие во целост е прекршен членот 110 алинеја 3 од Уставот на РМ.“

Во продолжение се наведува дека: „Со оглед на причините поради кои протестираме и сме „на улица“ пред Собранието на Република Македонија и поради тоа што се исполнети сите услови за изразување на сите легитимни начини на отпор и народна/граѓанска непослушност, најмногу поради узурпацијата на власта и државните институции од страна на нелегитимната антимакедонска власт како окупаторска диктатура, а со тоа и на државата во која, ние носителите на суверенитетот сме суверенот, а не заобиколуваат и нашата народна волја за одбрана и спас на нашата матична држава и единствениот дом на светот, врз нас се извршува потполна дискриминација, како врз припадници и самиот македонски народ и сите наши природни, идентитетски, културни, духовни, верски, национални, социјални, политички, државни права, слободи и припадност. И сето тоа со докази за извршување тотален цивилизациски геноцид врз нас.“

Понатаму, во врска со дејството со кое е сторена повредата, подносителите на барањето наведуваат дека: „Рано утрото, околу 02,00 часот, на 08.07.2018 г. по трет пат, додека бевме на барикадите, од страна на полициски службени лица, ни беше срушена барикадата со блокада на улицата пред Собранието на Република Македонија, уредно пријавена до надлежните органи и полициска станица Центар од 15.06.2018 г. и бесправно ни се одземени сите наши сопствени предмети, кои беа дел од блокадата, за што ја доставивме Пријавата бр.22-57409/1 од 10.07.2018 г. до МВР, против оневозможувањето на мирен народен собир, полициско самоволие и пречекорување на овластувањата на полициските службени лица.“

Потоа се наведува дека: „Поради кршење на демократското право на македонскиот народ и граѓаните, со рушење на најавените народно-творечки барикади со блокади од страна на полицијата (три пати по ред), доставивме барање со предупредување за протестен марш до МВР, кој нема да го реализираме доколку постапат по нашата пријава и ни овозможат да го продолжиме мирното протестирање и барикадите со блокади, а како израз на отпор и народна/граѓанска непослушност и народна осуда за велепредавничкиот, капитулантски, противуставен, незаконски и нелегитимен договор за промена на нашето вековно сопствено и уставно име, со што би се легализирал и легитимирал геноцидот врз македонскиот народ и да ја изгубиме нашата

тактовина и матична македонска држава, Република Македонија, се до постапување по протестните барања и да ни ги вратат сите наши одземени ствари и предмети од барикадите/блокадата. Причини поради кои се бара заштита: прекршени се член 45, за почитување на основните права на граѓаните, меѓу кои и на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, слобода на говорот, јавниот настап, јавното информирање, ... правото на мирно собирање, слобода на движење и правото на сопственост и други права гарантирани со Уставот на Република Македонија, и член 46, легитимирање, од Кодексот на полициска етика. Полициските службени лица воопшто не сакаа да комуницираат со нас и со жив сид од полицајци не изолираа меѓусебно сите протестанти кои бевме на барикадите. Истовремено ни рекоа дека не само барикадите, туку и целиот Кампус со шаторите ќе „ви го кре-неме“ (срушат), а на ден 23.07.2018 г. во 10 часот наутро, на дежурниот во Кампусот му дошле 2 (две) лица, едно во полициска униформа (со значки) а другото во цивил, без да се легитимираат, и му се заканиле со зборовите „да ве нема од тука“, дека „ако до утре (24.07.2018 г.) до 10,00 часот не ги тргнете шаторите со сите ствари, ние ќе го растуриме Кампот и ќе ви ги одземеме сите ствари како што ви ги одземавме и од барикадите“. Во своја придружба имале околу 15 униформирани полициски лица, кои стоеја 10-15 метри подалеку (кај фонтаната, блиску до споменикот на Президиумот на АСНОМ).“

Подносителите на барањето предлагаат: „нелегалната, негегитимна, ненародна антимакедонска власт да се откаже од извршување на своите погубни антидржавни геноцидни политики, дејства, одлуки и кривични дела и да не ја злоупотребува македонската полиција против својот народ кој си ја брани државата и својот опстој. А тоа значи, во овој случај, полицијата да не ги попречува и спречува нашите мирни и мирољубиви народни собири, дебати, протести со барикади и блокади. Да постапат согласно Кодексот на полициска етика, во делот кој се однесува на целите на заштитата и почитувањето на основните слободи и права на човекот и на граѓанинот, гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори, да постапат согласно член 41 за воздржување од извршување на незаконски наредби со кои се извршува кривично дело! Да ни бидат вратени неопштетени нашите сопствени предмети и од првото рушење на барикадите на 17.06.2018 г. и од второто на 08.07.2018 г. За сите такви попречувања и злоупотреби на нашите протестни активности, отпорот и граѓанската непослушност, одговорноста да ја сносат тие кои ги предизвикале, оние кои дале наредба и оние кои ги извршиле злоупотребите на истите.“

Покрај тоа, подносителите на Барањето предлагаат „Уставниот суд да донесе решение за запирање на извршувањето на дејствијата на полицијата во делот кој се однесува на целите на заштитата и почитувањето на основните слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори и да постапат согласно член 41 за воздржување од извршување на незаконски наредби со кои се извршува кривично дело, до донесување на конечна одлука“.

4. Во врска со наводите во барањето за заштита на слободите и правата, Министерството за внатрешни работи до Уставниот суд го достави Известувањето, рег.бр.28-9523/1 од 20.08.2018 година, кое било доставено од МВР до Народниот правобранител во врска со претставка упатена до Правобранителот од Ана Бобинкова Мијаковска. Во ова известување се наведува дека: „На 08/09.07.2018 год. во 02,00 часот на бул.11-ти Октомври од страна на УПС од СВР Скопје во непосредна близина на Собранието на Република Македонија, по претходни добиени оплаки од граѓани за попречување на нормално одвивање на сообраќајот по бул.11-ти Октомври, дека на коловозот се поставени барикади од страна на 5 лица кои протестираше во врска со промената на името на Република Македонија, со што се попречувале и возилата од Итната медицинска помош каде што во непосредна близина се наоѓа Градската општа болница „Наум Охридски“, констатирали се прекршувања на член 2 од Законот за јавни собири и член 12 став 5 од ЗБСП.“

По направеното опсервирање на наведената локација и констатирањето дека не се исполнети законските услови согласно член 2 од Законот за јавни собири кој гласи: „Под јавни собири на повеќе од 20 граѓани се сметаат собирања на отворен или затворен простор заради остварување на забавни, културни, верски, хуманитарни, социјални, политички, економски, спортски или слични интереси на граѓаните организирани заради јавно изразување на мислење или протест“, од страна на УПС од ПСОН Центар преземени се сите неопходни законски мерки за спроведување на одредбите од напред наведените законски прописи согласно овластувањата и овозможување на непречен и безбеден сообраќај.“

Во однос на забелешките за одземени предмети кои се затекнати на булеварот, со кои всушност го попречувале безбедното одвивање на сообраќајот, затекнатите лица се изјасниле дека не се во нивна сопственост, поради што од страна на УПС на ПСОН Центар поставено е согласно одредбите на Правилникот за пронајдени и одземени предмети и изготвена е соодветна документација.“

5. Од наводите во барањето за заштита на слободите и правата поднесено од граѓаните, од една страна, и известувањето на Министерството за внатрешни работи чии припадници сториле дејствие кое е оспорено, од друга страна, произлегуваат следните истоветни тврдења:

полициски службени лица презеле дејствие на 08/09 јули 2018 година во 02,00 часот на коловозот на ул.„11-ти Октомври“ пред Собранието на Републиката, така што биле тргнати предметите претходно поставени на наведеното место во врска со промените на името на Републиката.

Таквото дејствие подносителите на барањето го сметаат за нивно спречување слободно да го изразат своето уверување, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, со што биле оневозможени во политичкото дејствување и биле дискриминирани по основ на верска, национална и политичка припадност, а Министерството смета дека тоа било направено за да се овозможе нормално одвивање на сообраќајот, како и заради непречено движење на возилата на Итна медицинска помош кон Градска болница „Наум Охридски“.

6. а) Во член 8 став 1 алинеја 1 од Уставот се определува дека основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, се темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна Македонија.

Според член 9 став 1 од Уставот, „граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.“

Член 16 став 1 од Уставот определува дека „се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата.“

Според член 21 став 1 од Уставот, „граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола.“

Во член 110 алинеја 3 од Уставот се пропишува дека „Уставниот суд на Република Северна Македонија ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.“

Од изнесените уставни одредби произлегува дека темелна вредност на уставниот поредок на Републиката се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот (член 8 став 1 алинеја 1), дека во основни слободи и права на човекот и граѓанинот утврдени со Уставот спаѓаат, меѓу другото, и слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата (член 16 став 1) и правото на граѓаните мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола (член 21 став 1), како и дека граѓаните на Републиката се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба (член 9 став 1).

б) Во врска со слободата на мислата и совеста, член 9 став 1 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи определува дека секој човек има право на слобода на мислата и совеста (став 1).

Во членот 10 од Конвенцијата се определува дека секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на мислата и слободата на примање и пренесување на информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите“ (став 1). „Остварувањето на овие слободи, коешто вклучува обврски и одговорности, може да биде под одредени формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во едно демократско општество претставуваат мерки неопходни за државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на неред и злосторства, заштитата на здравјето или моралот, угледот или правата на другите, за спречување на ширењето на доверливи информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судството“ (став 2).

Според член 11 од Конвенцијата, „секој човек има право на слобода на мирно собирање и здружување со други, вклучувајќи го и правото да основа синдикати и да им се придружува на синдикатите за заштита на своите интереси“ (став 1). „Остварувањето на овие права може да биде ограничено само со законски мерки што во едно демократско општество се неопходни за националната безбедност, јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на злосторства, заштитата на здравјето или моралот или заштитата на правата и слободите на други“ (став 2).

Во членот 14 од Конвенцијата се определува дека „уживањето на правата и слободите признати со оваа конвенција треба да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.“

Од изнесените одредби на Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи произлегува дека секој човек има право на слобода на мислата и совеста (член 9 став 1) и право на слобода на изразувањето на мислата, во што е вклучено примањето и пренесувањето на информации или на идеи без мешање на јавната власт и без оглед на границите (член 10 став 1), со тоа што остварувањето на овие слободи, како и на другите слободи, може да се ограничи и санкционира доколку тоа е предвидено со закон и доколку тие ограничувања се неопходни за државата (безбедноста на објектите и носителите на државната власт, територијалниот интегритет, неширењето на доверливите информации, чувањето на авторитетот и објективноста на судството) и/или јавноста (безбедноста на луѓето, чувањето на редот, здравјето или моралот на луѓето, чувањето на угледот или правата на другите луѓе) – член 10 став 2. Исто така произлегува дека секој човек има право на слобода на мирно собирање и здружување со други (член 11 став 1), со тоа што остварувањето и на ова право може да се ограничи доколку тоа е предвидено со закон и доколку тие ограничувања се неопходни за државата (безбедноста на нацијата) и/или јавноста (безбедноста на луѓето, чувањето на редот, здравјето или моралот на луѓето, како и за чувањето на правата и слободите на другите луѓе) – член 11 став 2. Уживањето на овие слободи и права, како и на сите други слободи и права предвидени во Конвенцијата, им припаѓаат на сите поединци без оглед на нивната формална припадност на некој потесен колективитет – пол, раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус (член 14).

в) Уставната одредба која се однесува на правото на граѓаните на мирно собирање и изразување на јавен протест, е операционализирана во Законот за јавните собири („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/1995, 19/2006, 66/2007 и 152/2015).

Во членот 1 од Законот се определува дека „Со овој закон се уредуваат начинот на остварување на правото на граѓаните на јавно собирање заради мирно изразување на мислење и јавен протест, како и случаите кога ќе се прекине одржувањето на јавен собир.“

Членот 1-а од Законот, после укинувањето на дел од таа одредба (Одлука У.бр.31/2006 од 1 ноември 2006 година), гласи: „Правото на граѓаните на мирно собирање може да се оствари на начин со кој мирно ќе го изразуваат јавниот протест.“

Во член 2 став 1 од Законот се дефинира поимот „јавен собир“, при што се определува дека „Под јавни собири на повеќе од 20 граѓани, во смисла на овој закон, се сметаат собирање на отворен или затворен простор заради остварување на забавни, културни, верски, хуманитарни, социјални, политички, економски, спортски или слични интереси на граѓаните, организирани заради јавно изразување на мислење или протест.“

Според член 4 став 1 од Законот, „Заради заштита на правата на граѓаните, нормалното одвивање на сообраќајот, снабдувањето на населението со лекови, храна, гориво и слични неодложни потреби, како и заради почитување на обврските од меѓународни договори, организаторот на јавниот собир е должен да го обезбеди одржувањето на редот на јавниот собир и да организира редарска служба.“

Во членот 6 од Законот се утврдени случаите во кои Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавен собир (ако собирот е насочен: кон загрозување на животот, здравјето, безбедноста, личната сигурност и имотот на граѓаните; или кон вршење или поттикнување на вршење кривични дела утврдени со закон или кога е насочен кон загрозување на животната средина). Според ставот 2 на овој член од Законот, „Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавниот собир во случај кога неговото одржување е во спротивност со меѓународните договори со кои е предвидена обврска за непречено одвивање на сообраќајот.“

Според член 9 став 1 од Законот, „Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице (организатор) на јавен собир, ако не преземе мерки за одржување на редот на јавниот собир (член 4 став 1)“. Во ставот 2 од истиот член се пропишува дека: „Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице (организатор) ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице (организатор).“

Член 10 став 1 од Законот, пак, определува дека: „Глоба во износ од 510 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице (организатор) ако не преземе мерки за одржување на редот на јавниот собир (член 4 став 1).“

Од изнесените законски одредби произлегува дека правото на граѓаните на мирно собирање и изразување на јавен протест се остварува на тој начин што организаторот на јавниот протест има обврска да обезбеди одржување на редот на јавниот собир и да организира редарска служба, со цел да се заштитат правата на граѓаните кои не учествуваат во јавниот протест, како и да се обезбеди нормално одвивање на сообраќајот и снабдување на населението со лекови, храна, гориво и слични неодложни потреби, како и за да се почитуваат обврските од меѓународните договори (член 4 став 1). Доколку организаторот (правно лице и одговорното лице во правното лице или физичко лице) не ги преземе напред наведените мерки, тоа ќе се смета за прекршок за кој е предвидена законски утврдена глоба (чле-

нови 9 и 10). Покрај тоа, Законот пропишува и обврска за Министерството за внатрешни работи да го прекине одржувањето на јавниот собир ако собирот е насочен кон загрозување на здравјето на граѓаните (член 6 став 1) и ако одржувањето на собирот е во спротивност со меѓународните договори со кои е предвидена обврска за непречено одвивање на сообраќајот (член 6 став 2).

г) Заедничка определба во изнесените уставни, меѓународно-правни и законски правила, гледани од аспектот инициран од подносителите на барањето, е:

-секој човек има право на слобода на мисла, совест, уверување (член 16 став 1 од Уставот и член 9 став 1 од Европската конвенција ...);

-секој човек има право на слобода на изразување (член 16 став 1 од Уставот и член 10 од Конвенцијата);

-секој човек има право на мирно собирање и здружување со други, како и мирно изразување на јавен протест (член 21 став 1 од Уставот, член 11 од Конвенцијата и членови 1 и 1-а од Законот за јавните собири),

-тие (и други) права еднакво им припаѓаат на сите поединци без оглед на нивната припадност на потесен колективитет (член 9 став 1 од Уставот и член 14 од Конвенцијата);

-но, остварувањето на правото на слобода на изразувањето и на правото на мирно собирање и изразување на јавен протест во себе содржи и обврски и одговорности кои се неопходни за државата или за јавноста/другите поединци, меѓу кои спаѓаат и обврските и ограничувањата поврзани со правата на другите поединци, како и со здравјето на другите поединци, а кои се предвидени со закон (член 10 став 2 и член 11 став 2 од Конвенцијата),

-при што Законот за јавните собири („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/1995, 19/2006, 66/2007 и 152/2015), во врска со начинот на остварувањето на правото на мирно собирање и изразување на јавен протест, пропишал обврски и одговорности за организаторот на собирот (одржување на редот на собирот преку редарска служба и санкции за непочитување на тие законски обврски) со цел заштита на правата на граѓаните кои не учествуваат во собирот и нормално одвивање на сообраќајот (член 4 став 1 и членовите 9 и 10), како и обврски за Министерството за внатрешни работи (прекинување на јавниот собир) ако собирот е насочен кон, меѓу другото, загрозување на здравјето на граѓаните кои не учествуваат во собирот или кон непречено одвивање на сообраќајот (член 6 ставови 1 и 2).

7. Имајќи ги предвид изнесените правни правила, Судот оцени дека, во конкретниот случај, рушењето на барикадата со која била блокирана улицата пред Собранието на Републиката извршено од полициски службени лица на 8/9 јули 2018 година во 02,00 часот по полноќ, како што настанот го означуваат подносителите на барањето, односно товарењето на предметите во камион најдени на улица „11-ти Октомври“ пред Собранието на Републиката извршено од полициски службени лица на наведениот ден и време, како што настанот го означува Министерството за внатрешни работи, има основа во член 4 став 1 и во член 6 од Законот за јавните собири со оглед дека организаторот бил должен да обезбеди „нормално одвивање на сообраќајот“, што не го сторил, а Министерството за внатрешни работи било должно да обезбеди „непречено одвивање на

сообраќајот“, што го сторило, при што не го прекинало јавниот собир и изразувањето на јавниот протест организиран во врска со промената на името на Републиката со оглед дека и после тој настан имало други дејствија во врска со тој јавен собир, иако имало законска основа и за прекин на изразувањето на јавниот протест.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.

У. бр. 86/2018
28 октомври 2020 година Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

3834.

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 47 алинеи 3 и 5 и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/2019), на седницата одржана на 18 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување на уставноста на Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2016).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Северна Македонија, по повод иницијативата поднесена од Зоран Стојановски од Тетово, со Решение У.бр.163/2016 од 27 ноември 2019 година поведе постапка за оценување на уставноста на Законот означен во точката 1 од ова решение. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на Законот со член 8 став 1 алинеја 3, членот 51 и член 84 став 1 алинеја 9 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека согласно членот 1 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2016) во Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993), по членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

Член 11-а

„Претседателот на Републиката може во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка за помилување.

Претседателот не е должен да ја образложи одлуката од ставот 1.

Лицето за кое е донесена одлука за помилување има право до претседателот на Републиката да поднесе барање за поништување на одлуката за негово помилување.

Претседателот на Републиката е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 3, да ја поништи донесената одлука.“

5. Собранието на Република Северна Македонија како доносител на оспорениот закон не достави одговор по наводите во Решението.

Владата на Република Северна Македонија по барање на Судот достави мислење по однос на наводите во Решението.

Со оспорениот Закон за дополнување на Законот за помилување се додава нов член 11-а во кој е дадена можноста претседателот на Републиката во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка за помилување.

Собранието на Република Македонија со Указ за прогласување го донесе оспорениот закон на седницата одржана на 19 мај 2016 година под бр.08-2612/1. Законот е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ на 20 мај 2016 година.

Согласно членот 2 на овој закон, овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување, што значи на 20 мај 2016 година.

Оттука, имајќи ги во вид членовите 1 и 2 од овој закон, неспорно произлегува дека Законот произведува правно дејство само во периодот од 30 дена по неговото објавување, односно дејствијата предвидени во оспорениот закон може да се преземаат само во рок од 30 дена од денот на неговото објавување сметано од 20 мај 2016 година.

Според член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот, Уставниот суд одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.

Согласно член 47 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Уставниот суд ќе ја запре постапката ако се утврди дека поведувањето на постапката било засновано врз погрешна фактичка состојба.

Според член 47 алинеја 5 од Деловникот, Уставниот суд ќе ја запре постапката ако во текот на постапката престанат процесните претпоставки за нејзино натамошно водење.

Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека во текот на поведената постапка Судот утврди дека оспорениот закон поради неговиот темпорален карактер е исцрпен во примената и истиот повеќе не може да произведува правно дејство, што претставува процесна пречка за натамошно водење на постапката.

Оттука, Уставниот суд, при донесувањето на Решението У.бр.163/2019 од 27 ноември 2019 година немајќи го во вид темпоралниот карактер на оспорениот закон којшто се исцрпел по определениот рок за негова примена, произлегува дека поведувањето на постапката било засновано врз погрешна фактичка состојба.

Поради наведеното, Судот утврди дека се настанени условите од член 47 алинеи 3 и 5 од Деловникот на Уставниот суд, за запирање на постапката, поради што одлучи како во точката 1 на ова решение.

5. Ова решение Судот, со мнозинство гласови, го донесе во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.

У. бр. 163/2016
18 ноември 2020 година Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

3835.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019 и 256/2020), по моето гласање за запирање на постапката за оценување на уставноста на Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2016), во предметот У.бр.163/2016, го издвојувам и писмено го образложувам следното

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

I.

Пред да го образложам моето издвоено мислење, потребно е да нагласам дека во овој предмет гласав за запирање на постапката за оценување на уставноста на Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2016). Според мене, ваквата одлука е единствено исправно решение со оглед на ограниченото временско важење на овој закон, што е јасно образложено во самото Решение.

Сепак, причината за издвојување на мислењето, е мојот став дека покрај причината за запирање на постапката, Решението во своето образложение, требаше да опфати и други прашања што се образложени подолу во мислењето, а се поврзани со оспорениот закон. Ова е оттаму што овој предмет се однесува на тема која е долго време присутна во јавноста и која не е важна само од уставно-правна гледна точка, туку и од аспект на голем број на судски постапки што се водат во моментот, како пред домашните судови, така и пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Дополнително, неспорен е и фактот дека по однос на нив има и постојани политички судири кои го оптоваруваат општеството.

Имајќи го предвид последното, сметам дека Уставниот суд во своите образложенија, покрај на основните аргументи по однос на главната работа, понекогаш треба да се осврне пошироко на состојбата и да даде и други дополнителни аргументи (секако, од гледна точка на своите надлежности), кои со својот авторитет и правна издржаност, ќе придонесат во расчистувањето на прашања што се од значење за општеството и неговите институции.

II.

Таков е случајот и со овој предмет каде беше оспорена уставноста во целост на Законот за дополнување на Законот за помилување кој според мене, покренува две главни прашања.

Првото е дали постои уставен основ за повлекување на претходно дадено помилување за што е дадено образложение во Решението со кое се поведе постапка за оценување на уставноста во овој предмет. Второто е дали со овој закон се дава правен легитимитет на претходно дадените аболуции во форма на одлука за помилување од страна на претседателот на Републиката, на што сакам посебно да се осврнам.

Како што е познато, во април 2016 година, претседателот на Републиката донесе поголем број одлуки за помилување на одредени лица кои беа ослободени од

кривичен прогон (тип. аболуција). Во овие одлуки, меѓу другото, како правен основ е наведен член 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993).

За потсетување, овој член беше избришан во 2009 година, со влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009) или поточно со член 10 од овој закон. Тоа значи дека членот 11 од основниот текст на Законот за помилување, како правен основ за давање на аболуција во тој момент престана да постои во нашиот правен поредок.

Притоа, не се смее да прави никаква забуна укинувачката Одлука на Уставниот суд У.бр.19/2016 од 16 март 2016 година со која се укина во целост Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување од 2009 година и да се толкува дека истата „го вратила“ членот 11 од основниот текст на Законот за помилување во правниот промет. Ова е од проста причина што бришењето на овој член влегло во сила 2009 година и во истиот момент произвело правно дејство кое трае се до денес, на што не може да има никакво влијание укинувачка одлука на Судот, која пак има правно дејство од моментот на влегување во сила, па во иднина.

Според тоа, логично се наметнува единствениот можен заклучок: не постоел правен основ за донесување на одлуките за аболуција од април 2016 година на претседателот на Републиката и како такви тие не можат да произведуваат никакво правно дејство.

Но и покрај тоа, Собранието во мај 2016 година, донесе закон со кој му даде можност на претседателот на Републиката во рок од 30 дена сметано од донесувањето на законот, да ги поништи помилувањата од април истата година. На лицата пак, на кои беа им беа дадени истите помилувања, им беше утврдено законско право да поднесат барање за поништување на истите помилувања, а по однос на кое, претседателот на Републиката беше законски обврзан да го поништи помилувањето во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на тоа барање.

III.

Ако се има предвид погоре кажаното за непостоење правен основ за донесување на одлуките за аболуција и фактот што е донесен закон со кој се овозможува нивно поништување, се поставува клучното прашање: дали може да се смета дека со истиот закон правно се конвалидирале истите одлуки и на тој начин им е даден правен легитимитет?

Одговорот на ова прашање е негативен. Уште во Стариот Рим, била позната правната изрека: *Quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere* или во превод: „Она што не чини уште на почетокот, не може да се оснажи со текот на времето“. Тоа е случајот и со овој закон, кој не може да конвалидира и легитимира акти што се донесени без правен основ. Впрочем, во правен поредок, каде една од темелните вредности е владеењето на правото, тоа е единственото можно толкување. Истовремено, ова ја прави ирелевантна расправата дали можело во конкретниот случај да бидат поништени (повлечени) помилувањата, од причина што не може да се поништи нешто што правно не може да постои.

Од друга страна, сосем е погрешно толкувањето дека со самиот факт што во членот 1 од Законот за дополнување на Законот за помилување од мај 2016 година, стои дека по членот 11 од Законот за помилување од 1993 година се додава нов член 11-а, произлегува дека оваа спорна одредба постои во нашиот правен поредок. Како што беше појаснето погоре, одредбата е избришана во 2009 година и оттогаш не постои во правниот поредок. Тоа е единствен аргумент кој може да се земе предвид при определувањето на тоа дали една одредба е во правниот поредок, а не да се донесуваат заклучоци врз основа на несреќно избрана правна техника за дополнување на еден закон кој бил донесен токму и единствено за таа цел - да се дополни постојниот закон со нова одредба (член 11-а), а не да утврдува или определува дали постои членот 11 од основниот текст на Законот, што всушност не може да биде предмет на било кој закон.

IV.

Само за потсетување, јас гласав против укинувачката Одлука на Уставниот суд У.бр.19/2016 од 16 март 2016 година, со која се укина во целост Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување од 2009 година каде го издвоив своето издвоено. Исто така и по гласањето против Решението на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.96/2016 донесено на ден 21.03.2018 година за отфрлање на иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993), повторно го издвоив своето мислење, каде меѓу другото наведов:

„...Од анализата на изнесеното произлегува дека членот 11 од Законот за помилување, сметано од 5 февруари 2009 година е избришан со член 10 Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2009) со што сметано од наведениот датум престанал да биде дел од правниот поредок.

Согласно член 68 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија е надлежно да донесува закони од каде произлегува дека еднаш избришаната законска норма од страна на Собранието може да се врати во правен поредок само преку ново уредување, нова регулатива, повторно од страна на законодавецот, а никако со интервенција на Уставниот суд, кој има улога на негативен законодавец.

Согласно член 110 од Уставот Судот ја оценува уставноста само на оние законски одредби што се дел од правниот поредок на Република Македонија, кои се во правна сила, односно важат и се применуваат на територијата на Република Македонија, а не тие коишто престанале да важат.

Оттаму, тоа што Уставниот суд со Одлуката У.бр.19/2016 од 16 март 2016 година со која го укина Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009) вклучително и членот 10 со кој се брише членот 11 од Законот не смее да се толкува на начин што би имплицирал дека Судот го вратил во правниот поредок одамна избришаниот член 11 од Законот за помилување. Во вакви ситуации, според досегашната уставно-судска практика Судот секогаш, без

исклучок, согласно член 28 алинеја 3 од Деловникот, ја отфрла иницијативата за оценување на уставноста на одредби од закони што биле избришани од страна на законодавецот, бидејќи таквите одредби не можат да бидат предмет на уставно-судска оценка затоа што не се дел од правниот поредок, што согласно наведената деловничка одредба преставува процесна пречка за одлучување.“

Овие мои ставови се потврдени и со Извештајот на Законодавна-правна комисија на Собранието на Република Северна Македонија, од декември 2019 година во врска со барањето за давање на автентично толкување на членот 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993), каде се наведува:

„...Сите акти за помилување на претседателот на државата засновани на член 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“, бр.20/1993) по 2009 година СЕ НЕЗАКОНСКИ и како такви се ништовни.

Тргувајќи од наведеното Законодавно-правната комисија врз основа на членот 176 став 9 од Деловникот на Собранието на Република Македонија оцени дека барањето за давање на автентично толкување на член 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993) не е оправдано, бидејќи членот 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993) не е дел од правниот систем, што значи дека не може да се применува, па според тоа на член од закон кој што не постои не може да се даде автентично толкување.“

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3836.

Судскиот совет на Република Северна Македонија по спроведената постапка за утврдување на одговорност на Силвана Илиевска, судија на Основниот суд Битола поведена по барање бр.08-18/3 од 17.06 2019 година, согласно член 69 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19) на седницата одржана на ден 15.10.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Силвана Илиевска, судија на Основниот суд Битола СЕ РАЗРЕШУВА од вршење на судиската функција, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција согласно член 74 став 1 алинеја 2 и став 3 од Законот за судовите, а во врска со член 76 став 1 точка 7 од Законот за судовите.

Бр. 10-51/18
20 октомври 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев с.р.

3837.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, постапувајќи Судскиот совет на Република Северна Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) в.в. со член 54 став 1 точка 3 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), на ден 23.11.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Елисавета Зафировска, судија на Основен граѓански суд Скопје, поради исполнување на услови за старосна пензија.

Решението влегува во сила од 23.11.2020 година.

Бр. 02-1779/2
26 ноември 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев с.р.

3838.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 26.11.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Среќко Митовски, судија на Основниот суд Прилеп, поради смрт.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата како судија, заклучно со 2.11.2020 година.

Бр. 02-1800/2
26 ноември 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3839.

Врз основа на член 49 од Законот за преземање на акционерските друштва Службен весник на Република Северна Македонија бр.69/2013, 188/2013 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 и 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 18.11.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1.СЕ УТВРДУВА ЗА УСПЕШНА понудата за преземање на акции издадени од Акционерското друштво Фабрика Карпош АД Скопје Друштво за проектирање,

производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи – Скопје дадена од ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ „МАКЕДОНИЈА“ АД - Скопје.

2.СЕ ЗАДОЛЖУВА преземачот од точка 1 да го објави ова решение на начин како што е објавена понудата за преземање.

3.Жалбата изјавена против ова решение не го одложува неговото извршување.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Бр. 10-64
18 ноември 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Marrje të Shoqërive Aksionare (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 69/2013, 188/2013 166/2014, 154/2015, 23/2016, 248/2018 dhe 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më datë 18.11.2020, e solli këtë

AKTVENDIM

1. VËRTETOHET E SUKSESSHME oferta për marrje të aksioneve të emetuara nga Shoqëria aksionare Fabrika Karposh SHA Shkup, Shoqëri për projektim, prodhim dhe montim të parafabrikatëve të betonit, banesave, objekteve industriale, urave dhe largpërçuesve – Shkup, dhënë nga INSTITUTI I NDËRTIMTARISË „MAKEDONIJA” SHA - Shkup.

2. NGARKOHET marrësi nga pika 1 që ta publikojë këtë aktvendim në mënyrën siç është publikuar oferta për marrje.

3. Ankesa e paraqitur kundër këtij aktvendimi nuk e shtyn ekzekutimin e tij.

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

PA 1 Numër 10-64
18.11.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
Mr. Sc. **Nora Aliti, d.v.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3840.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 ноември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВА (ЕЛ-1)**

1. На Друштвото за производство, трговија и транспорт Шимов Транспорт и компани ДОО с. Богданци - Гевгелија му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1).

2. Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПН бр. 11-185/20
23 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог**ЛИЦЕНЦА****ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВА (ЕЛ-1)****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**

Друштвото за производство, трговија и транспорт Шимов Транспорт и компани ДОО с. Богданци - Гевгелија со седиште на граничен премин Богородица, с. Богородица, Гевгелија Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1)

3. Датум на издавање на лиценцата: 23 ноември 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 10 септември 2029 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: НД-ТРТ-63-2020

6. Единствен матичен број: 5880998

7. Единствен даночен број: 4006004116650

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.

9. Капацитети со кои се врши енергетската дејност

Приемот и испораката на нафтениот дериват екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) ќе се врши преку еден резервоар за складирање на Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) со волумен од 100 m³, на Имотен лист бр.34 КО Богданци КП 6598/2 - Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, закупен од страна на Друштвото за производство, трговија и транспорт Шимов Транспорт и компани ДОО с. Богородица - Гевгелија.

Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складира Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположливиот капацитет за складирање на нафтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт,

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитет,

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и војнаредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанок, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Нè базè të nënit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nënit 13 të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 nëntor 2020, miratoi

V E N D I M

TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, TREGTI ME SHUMICË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT - TREGTI ME SHUMICË ME VAJ EKSTRA TË LEHTË PËR AMVISËRI 1 (EL-1)

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të Transportit "Shimov Transport dhe Kompani" SHPK, f. Bogdanc-Gjevgjeli, i lëshohet Licencë e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Tregti me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe me Karburante për Transport - Tregti me Shumicë me Vaj Ekstra të Lehtë për Amvisëri 1 (EL-1).

2. Licenca e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Tregti me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe me Karburante për Transport - Tregti me Shumicë me Vaj Ekstra të Lehtë për Amvisëri 1 (EL-1) është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

PA1 nr. 11-185/20
23 nëntor 2020
Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:

LICENCË

E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, TREGTI ME SHUMICË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT - TREGTI ME SHUMICË ME VAJ EKSTRA TË LEHTË PËR AMVISËRI (EL-1)

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Transportit "Shimov Transport dhe Kompani" SHPK, f. Bogdanc - Gjevgjeli, me seli në vendkalimin kufitar Bogorodicë, f. Bogorodicë, Gjevgjeli, Republika e Maqedonisë së Veriut.

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca

Tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport - tregti me shumicë me vaj ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1).

3. Data e lëshimit të licencës: 23 nëntor 2020

4. Data e skadimit të licencës: 10 shtator 2029

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: НД-ТРГ-63-2020

6. Numri amzë: 5880998

7. Numri tatimor: 4006004116650

8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike, që do të kryhet

Me këtë licencë përcaktohen kushtet për kryerjen e veprimtarisë tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport.

Si tregti me shumicë, në sensin e kësaj licence, konsiderohet blerja nga vendi dhe jashtë e Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri 1 (EL-1) për shitje të mëtutjeshme te tregtarët apo te konsumatorët në vend dhe jashtë.

9. Kapacitetet me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Marrja e dergesës së derivatit të naftës Vaj Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1), do të kryhet përmes një rezervuari për depozitim të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1) me vëllim prej 100 m³, në certifikatë pronësie nr.34 KK Bogdanc PK 6598/2 - Agjencia e Kadastrit të Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të marrë me qira nga Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Transportit "Shimov Transport dhe Kompani" SHPK f. Bogorodice - Gjevgjeli.

Bartësi i licencës është i obliguar që në çfarëdo kohe të posedojë ose të sigurojë të drejtën e përdorimit të depozit, në të cilën do të depozitohet Vaj Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) me kapacitet të përcaktuar me dispozitat, me të cilat rregullohet tregtia me naftë, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport.

Bartësi i licencës është i obliguar ta njoftojë Komisionin Rregullator të Energjetikës për secilin ndryshim të kapacitetit në dispozicion për depozitim të derivateve të naftës, më së voni në afat prej 30 ditësh nga ndryshimi i bërë.

10. Rajoni, ku do të kryhet veprimtaria

Veprimtarinë energjetike tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport - tregti me shumicë me Vaj Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1), bartësi i licencës mund ta kryejë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit.

11. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar:

- të sigurojë furnizim të sigurtë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport,

- të sigurojë që derivatet e naftës, biokarburantet dhe karburantet për transport, me të cilat kryhet tregtia, t'i plotësojnë normat e përcaktuara të cilësisë,

- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë tregti me naftë të papërpunuar, biokarburante dhe karburante për transport, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës,

- t'i plotësojë rregullat teknike, normat dhe standardet e punës së objekteve energjetike dhe të pajisjeve,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Ndjekjes së Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilin veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave dhe

- t'i respektojë rregulloret dhe dispozitat e tjera, që i sjell apo i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës në përputhje me ligjin.

12. Obligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, te Komisioni Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

- 1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

- 2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

- 3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtje të mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

- 4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

- 5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

- 6) mbikqyrjen inspektuese të kryer nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitur të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të mbikqyrjeve dhe kontrolleve të kryera.

13. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës dhe të Rregullores së Licencave.

14. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës dhe me Rregulloren e Licencave.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020281